



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 20 Јули 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 51

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.— — Редакцијата: Бранкова №г. 20. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

462.

Член 4

После победоносно завршување на народно-ослободителната војна против фашистичките завојувачи, по предложението на Министерот за народната одбрана, а на основание на членот 4 на Решението на Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Ангифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА ПО СТАРИТЕ ГОДИШТА НА ОБВЕЗНИЦИТЕ, ЖЕНИТЕ И ХРАНИТЕЛИТЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА

Член 1

Од Југословенската армија и морнарица има да се отпуштат во срок од два месеца по обнародувањето на овој Закон и тоа:

- сите обвезници родени 1909 година и по стари;
- сите жени, освен неопходно потребните по постојаните санитетски и други институции; и
- сите лица кои по членот 2 на овој Закон се сметат едини хранители на задругата или фамилијата.

Од одредите под а), б) и в) се изузимајат: раководителите;

- специјалистите кои се на Југословенската армија и морнарица неопходно потребни; и
- лицата, кои желяат да останат во Југословенската армија и морнарица, а оценети се да можат полезно да се употребат за извесна војна должност.

Овија изузетци важат како за мажи, така и за жени.

Член 2

Под хранителот по членот 1 на овој Закон се сметат онија војни лица, за кои е опште познато да се во бедно состојание, а кои својата задруга или фамилија ја издржујат исклучително од својата лична работа и заработувачка и во која не постои ниједен задругар, односно член на фамилијата способен за работа и заработување, нити таков који ужива пензија или друга каква помоќ од државата или макар каков други постојан приход, доволен за издржување задругата или фамилијата.

Во неспособни задругари или членови на фамилијата се сметат машките членови испод навршени 17 и преку навршени 55 години и жените испод навршени 18 и преку 45 години на животот.

Член 3

На сите демобилисани државата ќе осигури:

- бесплатно превозување со железница и пароброд, со постоекјите државни автобусни линии за нивното одење код своите домови; во оваја цел можат да се употребат и војно државните возила, каде тоа опстојателствата дозволујат;
- храна за време на превозувањето, а на онија чији фамилии се во тешко состојание или фамилијите и домовите им се уништени уште и за пет дена по пристигнувањето во определеното место; и
- исправни алишта и обукја.

На демобилисаните ќе се исплати:

а) на офицерите, кои влегле во НОВ и ПОЈ 1941 година, 1942 и 1943 година половина од платата од денот кога се произведени во офицери, според полагајте кои од тогај до демобилизацијата ги взавзимале;

б) на редовите и подофицерите кои служат од 1941, 1942 и 1943 година целокупните припадностности од денот на влегувањето, до колку до тогај не ги примиле, а во износот кои ќе биде во важност на денот на нивното отпуштање;

в) на редовите и подофицерите, кои влегле 1944 година на име патни трошок 500.— динари, а на онија кои влегле во служба 1945 година на име патни трошок 250.— динари.

Времето и начин за исплатување на овија припадности ќе се пропише со одвојен правилник.

Член 5

Државните власти се должни да преку своите органи створат на демобилисаните возможност за заработување најдалеку во срок од два месеца од денот на довођањето во местото на живеење, зимајќи во обзир искуството и специјалноста кои ги спечалиле во Југословенската армија и морнарица.

Демобилисаните да се осигурат и со станбените простории.

Член 6

Државните власти се должни на демобилисаните од областите кои страдале за време фашистичката окупација и чији домови се уништени да дадат бесплатно дрво за градеж и оправка станбените објекти, до колку со дрвата не располагаат сами.

Во пределите каде нема дрва, на демобилисаните да се стави на расположување други соодветни материјал.

Член 7

Државните власти се должни на демобилисаните, кои служиле во НОВ и ПОЈ и Југословенската армија, а кои тоа ќе посакаат, да им се овозможи населување во пределите предвидени за колонизација доделуејќи им земја, згради и најпотребен инвентар.

Првенството припаѓа на инвалидите и на онија кои долго време служиле во Армијата.

Член 8

Државните власти во областите кои страдале од фашистичката окупација се должни да овозможат на демобилисаните да добијат заеми за градење и подигање куќи во сума до 10.000.— динари, со срок на исплатување 5—10 години.

Член 9

По блиски одредби за спроведување на овој Закон ќе пропише Министерот за народна одбрана во споразумение со сојузниот Министер за финансији и Министерот за колонизација, а во согласност со земските влади.

Член 10

Овој Закон влегује во сила кога се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Во Београд, 19 јули 1945 година.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

Секретар,
М. Перуничић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

463.

У К А З

ЗА ОДЛОЖУЕЊЕ СВИКУЕЊЕТО НА АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 3 АВГУСТ 1945 ГОДИНА

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт на Југославија, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

решава:

свикуењето на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија закажано за 2 август 1945 година да се одложи за 3 август 1945 година.

Во Београд, 17 јули 1945 година.

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија

Секретар,
М. Перуничић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

464.

УРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ДРЖАВНО ИЗДАВАЧКО ЗАВЕДЕНИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Се образува Државно издавачко заведение на Демократска федеративна Југославија со седиштето во Београд.

Член 2

Државното издавачко заведение има задача да издава книги, часописи, брошури и други публикации на научно, политичко, културно и уметничко содржание.

Член 3

Основната главница на Заведението изнесуе 1.000.000.— динари.

За отварање потребни кредити и за повишување основната главница решава Министрот за просвета во споразумение со Министерот за финансији.

Член 4

Заведението е ослободено на плаќање од сите државни давачки.

Со чистата печалба на Заведението располага Министерот на просвета споразумно со Министерот за финансији.

Член 5

На чело на Заведението стои директор, који го води, претставује и задолжује Заведението.

Изборот на делата који Заведението ќе издава го врши редакцискиот одбор. Директорот на Заведението по положението е член на редакцискиот одбор.

Директорот и членовите на редакцискиот одбор ги именује Министерот за просвета.

Член 6

Сите издавачки државни и частни претпријатија како и поедини лица, који издават книги или други какви публикации, задолжителни се веднага при пуштањето на книгите на својето издавање во продавачка да достават на Државното издавачко за-

ведение податци за таја книга поради штампањето во периодичниот каталог на новите издавање, који Заведението ќе објавује.

Член 7

Државното издавачко заведение стои под надгледуењето на Министерот за просвета на сојузната влада.

Министерот за просвета ќе пропише по блиски одредби за организација и за работењето на Заведението.

Член 8

Секоја федерална единица ќе образује своје сопствено издавачко заведение.

Член 9

Оваја Уредба влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

Во Београд, 17 јули 1945 година.

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министар просвете,
Владислав Рибникар, с. р.

465.

ПРАВИЛНИК

ЗА СМЕНУЕЊЕ ПОАБАНИТЕ ИЛИ ОШТЕТЕНИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ДЕЛОВИТЕ НА НОВЧАНИЦИТЕ

Член 1

За изгубените, поништените и украдените новчаници на Министерството за финансији на Демократска федеративна Југославија никој не може да става забрана нити да сака за тија новчаници да му се издатат нови.

Член 2

Министерството за финансији на Демократска федеративна Југославија ја овластује Народната банка да за негова сметка врши сменување на поабаните, искинатите или оштетените новчаници и исплатување деловите на новчаниците од државното издавање новчаниците на динари на Демократска федеративна Југославија.

Член 3

Народната банка ги сменује без никакво одбивање на својите каси, во централата и филијалите, сите цели похабани новчаници со добри новчаници за течение, ако несумњиво се поабани во течението и по причина на течението.

Целите новчаници који намерно се расипани со штампање некоји думи, со пишување, цртање или на друг начин, и намерно кинатите новчаници, ќе се сменујат за добри по наплатување надокнадите за фабрикационите и манипулативните трошоци.

Член 4

Како цели новчаници ќе се сметат и ќе се сменујат за добри за течение и тоа:

новчаници од 1.000.—, 500.— и 100.— динари на који недостанује најповекје шеснаестиот дел на новчаниците;

новчаниците од 50.— и 20.— динари на који недостанује најповекје дванаестиот дел на новчаниците и новчаниците од 10.—, 5.— и 1.— динар на који недостанује најповекје десетиот дел на новчаниците.

Член 5

Ако од деловите на една иста новчаница, која случајно се искинала, се состави цела новчаница со лепење и така поднесе на Банката за исплатување, така составена новчаница ќе се прима и ќе се исплати како да е цела без никакви одбитци.

Член 6

За останалите оштетени новчаници или делови на новчаниците који се во едно парче или составени од делови који идат еден со други, Народната банка дава надокнада според големината на поднесената новчаница или според големината на поднесениот дел на новчаницата.

Член 7

За деловите по мали од една осмина на новчаницата (при новчаниците од 1 динар за деловите по мали од половината), како и за сосема изгорените и така упропастените новчаници, да од преостаналите делови не може да се утврди ни на кој начин да се това делови на правата новчаница, нити од тија делови може да се реконструира целата или делот на новчаницата со лепење на поднесените делови на чисто парче на хартија, не се дава никаква надокнада.

Такугјере не се дава никаква надокнада ни за новчаниците од који се вадени парчиња (кајиши) или који се составени од повеќе такви парчиња, ако постои основана сумња да това работел самиот подносилец или бил соучесник во таја работа.

Во случај на поднесување за исплатување таквија новчаници се зима реч од подносицот и се доставује на иследната власт поради понатакашно трагање.

Член 8

Составување деловите на разни типови на повчаници заедно, да би со това злонамерно се дала по голема вредност на составената новчаница и така составена новчаница да би се протурила во течение, се казнује по Кривичниот закон. Во случај на појавување такви новчаници, со подносицот се постапује по последниот став на чл. 7 на овој Правилник. Ако не постои основана сумња за зло намерение на подносицот, тогаш при проценувањето на надокнадата деловите од разни новчаници се одвојуваат и секој посебно се проценује и исплатује.

Член 9

Големината на надокнадата за деловите за који се платује надокнада изнесује и това:

- 1) за еден стотинити дел на новчаницата од илјаду динари — десет динари;
- 2) за еден стотинити дел на новчаницата од петстотини динари — пет динари;
- 3) за еден стотинити дел на новчаницата од сто динари — еден динар;
- 4) за еден педесети дел на новчаницата од педесет динари — еден динар;
- 5) за еден педесети дел на новчаницата од двајсет динари — четириесет пари;
- 6) за еден дваесети дел на новчаницата од десет динари — педесет пари;
- 7) за еден дваесети дел на новчаницата од пет динари — двајсет и пет пари;
- 8) за еден дваесети дел на новчаницата од еден динар — пет пари.

Надокнадата за сите новчаници који едно лице поднесује од еднаш се заокружује на 50 пари на доле.

Член 10

Да би се надокнадата одредила, се поставује поднесениот дел на мерка која е во големина на новчаницата од која е поднесениот дел. Мерката е поделена и това:

- 1) на сто правоугалника за новчаниците од илјаду, пет стотини и сто динари;
- 2) на педесет правоугалника за новчаниците од педесет и двајсет динари, и
- 3) на двајсет правоугалника за новчаниците од десет, пет и еден динар.

Правоугалникот који не е барем до половина покриен не се зима во обзир при оценувањето на деловите који се проценуваат. Бројот на покриените правоугалници помножен со соодветната надокнада за еден правоугалник од чл. 9 на овој Правилник ја дава големината на надокнадата за поднесениот дел на новчаницата.

Член 11

Од најдените надокнади за поднесениот дел на секоја новчаница се одбива при исплатувањето на име на фабрикационите и манипулативните трошкови и това:

при новчаницата од 1.000.— динари 20.— динари за дел поголем од половина
при новчаницата од 1.000.— динари 10.— динари за половина или дел помал од половината
при новчаницата од 500.— динари 10.— динари за дел поголем од половина
при новчаницата од 500.— динари 5.— динари за половина или дел помал од половина
при новчаницата од 100.— динари 4.— динари за дел поголем од половина
при новчаницата од 100.— динари 2.— динари за половина или дел помал од половината
при новчаницата од 50.— динари 2.— динари
при новчаницата од 20.— динари 1.— динар
при новчаницата од 10.— динари 1.— динар
при новчаницата од 5.— динари 0,50 динари
при новчаницата од 1.— динар 0,50 динари

Од наплатените износи на име на фабрикационите и манипулативните трошкови одпаѓа: на фабрикационите трошкови 60% а на манипулативните трошкови 40%.

Ако сменетите новчаници има да се пракјат со пошта, Народната банка за това испакјање наплатује своји реални трошкови за пакување и поштарина.

Член 12

Проценување на надокнадата во централата на Народната банка врши Оделението за заложување и оставања, а во филијалите управникот или неговиот заменик.

Надокнадата се исплатује веднага, ако је това возможно инаку исплатувањето се одложује за подолна, кога ќе се извршат сите претходни работи околу проценувањето на надокнадата.

Член 13

Деловите од време на време комисијски се запалуваат во централата на Народната банка по предходното одобрување на Министерството за финансии, а во присатноста на делегатот на Министерот за финансии.

ВН бр. 3740

14 јули 1945 година

Београд

Министар за финансии,
Ср. Жујовић, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

по предложението на Врховниот Командант на Југословенската армија, Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито

решава

за покажана храброст во борбата против непријателот на нашиот народ да се одликуваат

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

командантите на батаљони: Вукичевић Душан, Поповић Војин и Покупчић Филип;
политичките делегати: Арамбашић Петар, Долинић Спасоје, Драгојловић Стево, Милеуснић Никола, Папан Томо, Гетлихер Фрањо и Граф Павао;
делегат на Команда места Биговић Ацо;
делегат на водот Марковић Крста;
делегатот на чета Ногич Јово;
делегат на батаљонот Османовић М. Осман;
делегат на дивизијата Пипић Мијо;
делегат на стража Радојчић Вељко;
потпоручник Судар Славко;
командир на бол. чета Бојчић Љубоја;
командири на чети: Валента Стеван, Грбич Стево, Ковачевић Лука, Ковачевић Љубан, Косијер Стево, Лисак Стјепан, Лукач Стево, Матијевић Иван, Матејка Густа, Миланковић Никола, Москвитин Иван, Припић Ј. Јакоб, Продановић Стојан, Радмиловић П. Стево, Ресановић Љубан, Седларић Мијо, Судар Саво, Урбан Андрија и Хумек Иван;

комесар Шејатовић Стојан;
заменик на комесарот на чета Абрамовић Милан;
заменик на командирот на чета Волшан Јосип;
заменик на командирот батерије Дабић Марко;
заменици командири на чети: Милиновић Стево,
Ненадовић Милан, Плавшић Миливој и Станчић Васо;
заменик комесар на чета Цакула Теодор;
заменик командир на чета Шеатовић Тешо;
комесари на четата: Барац Маријан и Зрнић
Станко;
помоћници политкомесари: Гијановић Павле, Јаз-
бец Ферде и Кузмановић Петар;
помоћник комесар на четата Мајсторовић Симо;
помоћник комесар на слагалиште Радојчић С.
Драгица;

водници: Врзић Саво, Вукас Лазо, Демагић Иг-
њатија, Живковић Јово, Кисељев Михајло, Кубиз-
њак Карло, Лазић Саво, Лужајић Душан, Марковић
Иван, Милетић Стево, Митровић Миленко, Миха-
љевић Стево, Павлица Урош, Потребић Петар, По-
повић Стево, Растовић Ј. Влајко, Рибичић И. Стје-
пан, Родић Теодор, Самац Ђорђе, Самоловац Или-
ја, Сотоница Крста, Теодорчевић Душан, Црнобрња
Мирко и Штефанчић Јосип;

млађи водници: Бубан Милан, Зорић Илија, Пе-
трош Љубан и Петровић Будимир;

вође на одељената: Ковачевић Бошко и Шушњић
Милан;

економии: Бановић Ђуро, Леген Душан и При-
ца Дмитар;

заменик командант места Филиповић Марко;
младински руководилец Тешановић Милица;

десетари: Басарић Станко, Бертић Фрањо, Бо-
жић Андрија, Босић Перо, Гелцер Фрањо, Гускић
Јоцо, Делић Ђуро, Ђурић Јован, Класнетић Рајко,
Кути Фрањо, Мацаревић Илија, Машић Мато, Ми-
лаковић Миле, Милосављевић Стево, Миљуш Нико-
ла, Орозовић Марко, Полчић Драго, Рокић Милен-
ко, Рудеш Милан, Сабљић Андрија, Стамболија Јо-
ван, Фекетија Лука, Фуњак Венцел и Цимерман Иван;
в. д. десетар Радошевић Благоја;

курири: Гашпар Миле, Гашпаровић Саво, Ке-
пчић Душан, Малетић Ђуро, Поповић Никола, Про-
дановић Мирко и Штефанчић Драгутин;

митраљесци: Аћелић Паво, Валан Милан, Бау-
ман Људевит, Вујичић Стојан, Вукадиновић Васо,
Гаћеша Момчило, Гвозденовић Никола, Гомбовић
Мато, Гужвић Саво, Жупанић Славко, Иванковић
С. Тома, Јовичић Игњатије, Кир Карло, Комленац
Иво, Лончаревић Мијо, Маринковић Никола, Мир-
кајловић Никола, Ненадовић Стево, Пауновић Ђу-
ро, Петровић Стјепан, Подкоњак Бошко, Пришлин
Ђуро, Ромић Доминик, Секулић Иван, Славујевић
Јово, Стана Антун, Тешић Станоје, Тркуља Раде,
Турајлић Стево, Ђућа Љубан, Флањак Владо, Фрај
Мартин и Шкуница Јосип;

помоћник митраљезац Тодоровић Јован;
стражари: Драгојевић Перо, Заклановић Дра-
ган, Јерчић Лука и Јожић Мирко;

командир на стража Комленић Винко;

стражар Комленац Љубан;

командир на стража Косијер Милан;

стражари: Коцореп Алекса и Медаковић Славко;

командир на стража Михаљевић Стево;

стражари: Радивојевић Андрија, Радојевић Ра-
де, Селак Милан, Седлар Саво и Стјепановић Та-
насије;

болничарки: Драгинић Борка, Каравуковић Ве-
селка, Мајић Јагода, Малинац Марица и Секулић
Косана;

борци: Андријин Никола, Арапиновић Тина, Ба-
кић Драган, Бискуп Рудолф, Благојевић Драгољуб,
Божић Милан, Боснић Адам, Булајић Перо, Вигње-
вић Јово, Видовић Душан, Врбан Јаков, Гаданац
Иван, Грабић Анка, Дамјановић Душан, Ждрибић

Ибрахим, Жибрег Ђуро, Злокапа Миља, Јајић Ни-
кола, Јовић Јово, Јоцковић Ђорђе, Клинеш Фрањо,
Крап Јосип, Лончар Лука-покојни, Марковић Фра-
њо, Милетић Милан, Михајлић Лука, Млинаревић
Андрија, Ненадић Стеван, Несић Радмило, Окулић
Милан, Остојић Миленко, Патковић Ђорђе, Пихлер
Оскар, Поповић Митар, Радовановић Ђоко, Радоје-
вић Благоја, Рац Злата, Ресановић Душан, Синко-
вић Драгица-покојна, Смиљанић Катица, Сузић
Данко, Топлак Јула, Торопољца Валент, Ханић Дра-
ган, Целајлија Ранко, Џомлија Симо, Шеатовић
Фрањо, Шекеровић Марица, Шерић Душан и Шло-
љар Стево;

во Вировитичката бригада Алексић Влајко;

инвалид Балатинац Ђорђе;

нишанџија Берић Владо;

обавештајни повереник Биљанац Стево;

управник на пошта Вукмановић Миле;

бункераш Кравић Стево;

управник на пошта Марић Миле;

бункераш Мачак Душан;

телефонист Михајловић Лука;

управник на млекара Михаљевић Петар;

у л. диверз. одред Михаљевић Стево;

у Пожешки одред Наранчић Никола;

писар Пинтер Мато;

куварица Поповић Љубица;

у Пожешко подручје Рајчевић Ђука;

ковач Слацијевић Божо;

инвалид Толић Ђорђе; и

ковач Штрбац Петар.

Бр. 217

7 јуна 1945 година

Београд

За секретар,

М. Марковић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА

Со решението на Министерот за просвета на со-
јузната влада бр. 1831 од 20 јуни 1945 година, а на
основание на чл. 1 точ. в) и на чл. 4 на Уредбата за
назначување и унапредување државните службеници
на Демократска федеративна Југославија од 2 април
1945 година и чл. 2 точ. 4 на Уредбата за регулирање
принадлежностите на службениците од граѓанскиот
ред и другите јавни службеници на сојузните мини-
стерства и институции од 20 април 1945 година, се
назначује Лазић Глигорије, бивши званичник на Ми-
нистерството за просвета за Србија, во Министер-
ството за просвета на сојузната влада за званичник
3 група 1 периодска повишица, со месечните принад-
лежности од 2.050.— динари, во времето својство.

СОДРЖАНИЕ :

Страна

462. Закон за демобилизација по старите годи-
шта на обвезниците, жените и хранителите
во Југословенската армија и морнарица — 445
463. Указ за одложување свикнувањето на Антифа-
шисткото веќе на народното ослободување
на Југославија за 3 август 1945 година — 446
464. Уредба за образување Државното издавач-
ко заведение на Демократска федеративна
Југославија — — — — — 446
465. Правилник за сменување поабаните или
оштетените новчаници и исплатување на де-
ловите на новчаниците — — — — — 446